



СЛУЖБИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватско-српски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото кинговодство за претплата, посебни изданија и огласи 602-3-291

Среда, 25 мај 1966

БЕЛГРАД

БРОЈ 21

ГОД. XXII

Цена на овој број е 0,90 (90) дин. — Претплата за 1966 година изнесува 38 (3.800) дин. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 224 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671

228.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА СТАТИСТИКАТА

Се прогласува Основниот закон за статистиката, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 13 мај 1966 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 11 мај 1966 година.

АС бр. 588

14 мај 1966 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ОСНОВЕН ЗАКОН

ЗА СТАТИСТИКАТА

I. Општи одредби

Член 1

Одредбите од овој закон се применуваат на статистичките истражувања од интерес за целата земја и на статистичките истражувања од интерес за дејноста на федерацијата што, во рамките на својот делокруг, ги вршат сојузните органи и организации (статистички истражувања од интерес за федерацијата).

Врз другите статистички истражувања се применуваат оние одредби од овој закон за кои е пропишано да важат и за други статистички истражувања.

Член 2

Статистичките истражувања од интерес за целата земја се статистички истражувања на појавите и движењата во економската и демографската област, во областа на образованието, културата и здравството и во другите области на општествениот живот, што се од општо значење за задоволувањето на заедничките потреби на работните и други организации и за научните дејности, за водењето на политиката, планирањето, вршењето на други функции и задоволувањето на заедничките потреби на општествено-политичките заедници, како и за известувањето на јавноста за таквите појави и движења.

Статистичките истражувања од интерес за целата земја се вршат на целата територија на Југославија, а можат да се вршат и на одделни нејзини делови.

Член 3

Статистичките истражувања од интерес за целата земја и статистичките истражувања од интерес за федерацијата се утврдуваат со план на статистичките истражувања или со сојузен закон.

За статистичките истражувања од интерес за целата земја што се предвидуваат за подолг временски период се донесува програма на статистичките истражувања.

Пописот на населението, пописот на земјоделските стопанства и други големи статистички истражувања, од интерес за целата земја, се регулираат со посебен сојузен закон.

Член 4

За да се оствари единствен систем на статистички истражувања, а особено да се овозможи споредување и потполно користење на статистичките податоци, во сите статистички истражувања што ги организираат и ги вршат со закон овластените органи и организации, се применуваат единствени статистички стандарди (дефиниции, номенклатури, класификации) и стандарди за објавување податоци, пропишани врз основа на овој или посебен сојузен закон.

Член 5

Статистичките истражувања, во смисла на овој закон, опфаќаат собирање, обработување и објавување на статистички податоци, како и статистичка анализа.

Член 6

Статистичките податоци добиени со статистички истражувања од интерес за целата земја и со статистички истражувања од интерес за федерацијата се јавни и секому достапни, освен ако определени податоци од тие истражувања врз основа на сојузен закон претставуваат државна или службена тајна.

Член 7

Никој не е должен да даде статистички податоци ако обврска за давање на тие податоци не е предвидена со закон или со план на статистичките истражувања донесен од страна на собранието на општествено-политичката заедница.

Член 8

Статистичките податоци за кои е со планот на статистичките истражувања или со сојузен закон утврдено да се собираат во статистичките истражувања од интерес за целата земја, претставуваат задолжителен минимум. Во вршењето на тие статистички истражувања статистичките органи односно организации и други органи и организации овластени за вршење на статистичките истражувања во републиката можат, во согласност со републички закон, да собираат истовремено и други истородни статистички податоци за потребите на општествено-политичките заедници и другите органи и организации во републиката.

Член 9

Статистички истражувања од интерес за целата земја вршат Сојузниот завод за статистика и статистичките органи односно организации во републиките (статистичките организации).

Статистичките истражувања од интерес за целата земја вршат, во рамките на својот делокруг, и: Државниот секретаријат за народна одбрана, Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, Сојузниот секретаријат за правосудство, Службата на општественото книговодство, Сојузниот завод за социјално осигурување, Сојузниот завод за здравствена заштита, Сојузното биро за работи на запослување и други органи и организации определени со сојузен закон (сојузните органи и организации овластени за вршење статистички истражувања).

Статистичките истражувања од интерес за федерацијата ги организираат, во рамките на својот делокруг, Сојузниот завод за статистика и сојузните органи и организации овластени за вршење статистички истражувања, а тие истражувања се вршат согласно со одредбите на чл. 4, 5 и 12 од овој закон.

Член 10

За да остварат единствен систем на статистички истражувања сојузните органи и организации овластени за вршење на статистичките истражувања од интерес за целата земја и статистичките истражувања од интерес за федерацијата се должни претходно да прибават мислење од Сојузниот завод за статистика за методолошките основи на статистичките истражувања што ги организираат, како и за начинот на објавувањето на податоците добиени со тие истражувања.

Сојузниот завод за статистика го дава мислењето од ставот 1 на овој член од гледиштето на обезбедувањето единство на системот на статистичките истражувања и при тоа оценува дали предвидените методи и други стручни елементи и одговараат на поставената цел на статистичкото истражување, водејќи сметка и за тоа дали веќе постојат такви или слични статистички податоци и дали со барањето на одделни статистички податоци неоправдано се оптоваруваат државните органи, работните и други организации, други правни лица и поединци.

Ако во случајот од ставот 1 на овој член заинтересираниот орган односно организација не го усвои мислењето на Сојузниот завод за статистика, тој пред конечното утврдување на методолошките основи на статистичкото истражување, ќе го изнесе спорното прашање заради одлучување пред Сојузниот извршен совет односно тело што Советот ќе го определи.

Член 11

Статистичките организации и други органи и организации овластени за вршење статистички истражувања се самостојни во својата стручна статистичка работа и работат по научно утврдените методи, применувајќи го начелото за рационалност на организацијата на работата и економичноста.

Статистичките организации и други органи и организации овластени за вршење статистички истражувања одговорни се за точноста на статистичките податоци и за благовремено собирање, обработување и објавување на тие податоци.

Член 12

За секое статистичко истражување од интерес за целата земја што е предвидено со планот на статистичките истражувања како ново статистичко истражување (член 17), освен за статистичките истражувања од членот 3 став 3 на овој закон, се донесува посебно решение со кое поблиску се утврдуваат елементите на тоа статистичко истражување и неговата организација.

Решението од ставот 1 на овој член го донесува генералниот директор на Сојузниот завод за статистика односно стареџината на сојузниот орган или

организација овластена за вршење статистички истражувања. Решението се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 13

Сојузните органи на управата можат од соодветните органи на управата во републиката да собираат статистички податоци потребни за извршување на задачите од својот делокруг што не се предвидени со планот на статистичките истражувања, ако за тие податоци се водат евиденции кај тие органи на управата во републиката.

По исклучок од одредбата од ставот 1 на овој член сојузните органи на управата можат од соодветните органи на управата во републиката да собираат статистички податоци само со претходна согласност од Сојузниот извршен совет. Кон барањето за согласност сојузниот орган на управата е должен да му поднесе на Сојузниот извршен совет и мислење на Сојузниот завод за статистика за собирањето на такви податоци.

Член 14

Евиденциите за состојбите или правата што се водат врз основа на посебен закон, не се сметаат како статистички истражувања во смисла на овој закон.

Како статистички истражувања, во смисла на овој закон, не се сметаат ниту евиденциите и статистичките организирани во државните органи, работните и други организации и други правни лица, заради следење на деловните и други појави и движења во тие органи и организации.

Член 15

Кога евиденциите и статистиките од членот 14 на овој закон служат како извор на статистички податоци од интерес за целата земја, а нивната содржина не е пропишана со закон или со пропис донесен врз основа на закон, државните органи, работните и други организации и други правни лица што водат такви евиденции и статистики се должни да ги усогласат со единствените статистички стандарди од членот 4 на овој закон.

II. План и програма на статистичките истражувања

Член 16

Планот на статистичките истражувања содржи статистички истражувања од интерес за целата земја и статистички истражувања од интерес за федерацијата, а се спроведуваат во текот на годината во целина или во одделни фази.

Секое статистичко истражување од интерес за целата земја што е утврдено со планот на статистичките истражувања или со сојузен закон има првенство пред други статистички истражувања.

Статистичките истражувања од интерес за целата земја се организираат и се спроведуваат а податоците од тие истражувања се обработуваат водејќи сметка да се задоволат основните потреби на работните и други организации и општествено-политичките заедници од членот 2 на овој закон.

Член 17

Планот на статистичките истражувања од членот 16 на овој закон се донесува за секоја календарска година.

Со планот на статистичките истражувања се утврдува кои статистички истражувања од претходната година ќе се вршат и во наредната година, како и новите статистички истражувања.

Планот на статистичките истражувања го донесува Сојузната скупштина со одлука, на предлог од Сојузниот извршен совет.

Член 18

За секое статистичко истражување од интерес за целата земја предвидено со планот на статис-

тичките истражувања, се утврдува во планот неговата содржина, височината на трошоците, кој е должен да ги даде податоците и кој го организира и врши тоа статистичкото истражување, како и други обврски на статистичките организации и на други органи и организации овластени за вршење статистички истражувања во спроведувањето на тоа статистичко истражување — во целина или во одделни фази.

За секое статистичко истражување од интерес за федерацијата предвидено со планот на статистичките истражувања се утврдува во планот неговата содржина, височината на трошоците, кој е должен да ги даде податоците и кој го организира и врши тоа статистичко истражување, како и други обврски на Сојузниот завод за статистика, односно на Сојузните органи и организации овластени за вршење статистички истражувања во спроведувањето на тоа статистичко истражување — во целина или во одделни фази.

Член 19

Нацрт-планот на статистичките истражувања го составува Сојузниот завод за статистика во соработка со републичките статистички органи односно организации и со сојузните органи и организации овластени за вршење статистички истражувања, земајќи ги предвид општествените потреби и можностите за вршење статистички истражувања.

Пред составувањето на нацртот на планот на статистичките истражувања Сојузниот завод за статистика ќе побара од заинтересираните сојузни органи и републичките статистички органи односно организации да му достават предлози на статистички истражувања кои според нивната оцена треба да се внесат во планот.

Сојузниот завод за статистика го доставува нацртот на планот на статистичките истражувања, заради давање мислења и предлози, преку републичките статистички органи односно организации, до статистичките органи односно организации и други органи и организации овластени за вршење на статистичките истражувања во републиката и до заинтересираните работни и други организации и органи на општествено-политичките заедници во републиката, до заинтересираните здруженија на работните организации и до деловните заедници за целата земја, до општествено-политичките организации и други заинтересирани организации што вршат дејност на целата територија на Југославија, како и до заинтересираните сојузни органи на управата и други органи и организации што вршат работи од интерес за федерацијата.

Нацртот на планот им се доставува и на републичките извршни совети.

Врз основа на собраните мислења и предлози Сојузниот завод за статистика го утврдува конечниот нацрт на планот на статистичките истражувања, кој му го поднесува на Сојузниот извршен совет најдоцна до 1 јуни текуштата година за следната година.

Кон конечниот нацрт на планот на статистичките истражувања Сојузниот завод за статистика му доставува на Сојузниот извршен совет мислење од Советот за координација на статистичките истражувања (член 37) за нацртот на планот и предлозите што не се усвоени, со образложение поради што не се усвоени.

Сојузниот извршен совет кон предлогот на планот на статистичките истражувања и ги доставува на Сојузната скупштина предлозите што не се усвоени, со образложение поради што не се усвоени.

Член 20

Програмата на статистичките истражувања содржи статистички истражувања од интерес за целата земја што се предвидуваат за подолг временски период и нивната основна содржина,

Програмата на статистичките истражувања се остварува во обемот утврден со планот на статистичките истражувања.

Програмата на статистичките истражувања се донесува по истата постапка по која се донесува планот на статистичките истражувања (чл. 17 и 19).

III. Собирање и објавување на статистичките податоци

Член 21

Работните и други организации, други правни лица и државни органи, како и поединци, должни се при собирање податоци во статистичките истражувања да им дадат на статистичките организации и други органи и организации овластени за вршење статистички истражувања и на лица од нив овластени (работници на тие органи и организации, попишувачи, анкетари и други), во определен рок, потполни и точни податоци и да им овозможат да ги проверат дадените податоци со увид во исправите од кои се дадени податоците или со повторно проверување на податоците кај лицата што ги дале податоците.

Ако во статистички истражувања што не ги организирал Државниот секретаријат за народна одбрана се собираат податоци за Југословенската народна армија или за одделни нејзини единици или воени установи, тие податоци ги собираат органите односно лицата што ќе ги овласти државниот секретар за народна одбрана.

Член 22

Лицата определени за собирање податоци во статистичките истражувања мораат да имаат писмено овластување за собирање податоци, што го издава статистичката организација односно друг орган или организација овластена за вршење на статистичките истражувања за кои се собираат податоците.

Во овластувањето од ставот 1 на овој член ќе се определи на која статистичка организација односно на кој друг орган или организација овластена за вршење статистички истражувања овластени лица мораат да ѝ ги предадат собраните податоци. Овие лица не смеат тие податоци на никој друг да му ги соопштуваат ниту даваат.

Член 23

На обрасците за собирање на статистичките податоци што ги собираат статистичките организации и други органи и организации овластени за вршење статистички истражувања мора да биде наведено решението врз основа на кое се врши односното статистичко истражување.

Член 24

Податоците добиени со статистичките истражувања од интерес за целата земја ги објавуваат Сојузниот завод за статистика односно сојузните органи и организации овластени за вршење статистички истражувања, како и статистичките органи односно организации или други органи и организации овластени за вршење статистички истражувања во републиката, согласно со планот на статистичките истражувања.

Податоците добиени со статистичките истражувања од интерес за федерацијата, ги објавуваат Сојузниот завод за статистика односно сојузните органи и организации овластени за вршење статистички истражувања.

Ако постојат разлики во објавените статистички податоци добиени со статистичките истражувања од интерес за целата земја, како официјални се сметаат оние статистички податоци што ги објавил или утврдил, во рамките на својот делокруг, Сојузниот завод за статистика односно сојузниот орган или организација овластена за вршење статистички истражувања.

Член 25

Покрај објавените статистички податоци, на заинтересираните работни и други организации, други правни лица и државни органи, како и на

поединци, им стојат на располагање и статистичките податоци добиени со статистичките истражувања од интерес за целата земја и со статистичките истражувања од интерес за федерацијата, а кои се средени во статистичката документација кај статистичките организации и други органи и организации овластени за вршење статистички истражувања.

Начинот за давање и користење на статистичките податоци од ставот 1 на овој член се уредува со пропис на генералниот директор на Сојузниот завод за статистика односно стареџината на сојузниот орган или организација овластена за вршење статистички истражувања.

Член 26

Работниците во сите статистички организации и во сите други органи и организации овластени за вршење статистички истражувања, како и лицата што тие органи и организации ќе ги овластат за собирање статистички податоци, должни се да ја чуваат државната и службената тајна.

Како службена тајна, во смисла на овој закон, се сметаат статистичките податоци собрани од поединци што се однесуваат на нивните лични, семејни и имотни состојби.

Како службена тајна, во смисла на овој закон, можат да се прогласат и определени статистички податоци што се однесуваат на работните или други организации а чие соопштување или објавување би можело да има штетни последици по тие организации.

Генералниот директор на Сојузниот завод за статистика односно стареџините на сојузните органи и организации овластени за вршење статистички истражувања определуваат, во согласност со овој закон, кои податоци од статистичките истражувања од интерес за целата земја и од статистичките истражувања од интерес за федерацијата се сметаат како службена тајна, водејќи сметка за меѓународните обврски на Југославија.

Собраните статистички податоци од ставот 2 на овој член, како и статистичките податоци од ставот 3 на овој член што се прогласени за службена тајна, не можат како поединечни да се објавуваат ниту на кој и да е да му се соопштуваат.

Сојузниот извршен совет определува на кои функционери и органи можат да им се соопштуваат статистичките податоци што претставуваат државна тајна.

Член 27

Статистичките податоци, додека се наоѓаат во обработка, можат да се користат само по одобрение од стареџината на статистичката организација односно стареџината на друг орган или организација овластена за вршење статистички истражувања што го организираат собирањето на тие податоци.

Член 28

Статистички податоци што не се објавени од страна на орган или организација овластени за вршење статистички истражувања им се даваат на установи и организации од други земји и на меѓународни организации, во извршување на обврските на Југославија утврдени со меѓународни договори, преку Сојузниот завод за статистика.

Сојузните органи и организации што вршат работи од интерес за федерацијата можат, во рамките на својот делокруг, да им даваат податоци од ставот 1 на овој член на установи и организации од други земји и на меѓународни организации со согласност од Сојузниот завод за статистика. Ако од страна на тие установи и организации, покрај статистичките податоци од делокругот на сојузниот орган или организација, се бараат и други објавени статистички податоци кои треба да се приспособат кон меѓународните статистички стандарди, сојузниот орган односно организација може да дава такви статистички податоци со согласност од Заводот.

IV. Организација на статистичката служба

Член 29

Статистичките истражувања во границите на правата и должностите на федерацијата ги вршат, во рамките на својот делокруг, Сојузниот завод за статистика и сојузните органи и организации овластени за вршење статистички истражувања.

За да се обезбеди вршење на статистичките истражувања од интерес за целата земја, во републиките и другите општествено-политички заедници во републиките постојат за вршење статистички работи статистички органи односно организации, како самостојни стручни служби, чија организација и делокруг се определуваат во согласност со републички закон.

Две или повеќе општествено-политички заедници можат да основат заеднички статистички орган односно организација за вршење статистички истражувања.

Статистичките органи односно организации во републиката се одговорни за спроведувањето на статистичките истражувања од интерес за целата земја, кои, согласно со прописите, се вршат преку тие органи.

Член 30

Во делокругот на Сојузниот завод за статистика спаѓаат овие работи: проучување и унапредување на статистичката методологија и разработување на методите на статистичките истражувања; составување нацрт на план и програма на статистичките истражувања од интерес за целата земја и на статистичките истражувања од интерес за федерацијата; усогласување на стручната работа на целокупната статистичка служба врз статистичките истражувања од интерес за целата земја; собирање, обработување, објавување и анализа на статистичките податоци добиени со статистичките истражувања од интерес за целата земја и со статистичките истражувања од интерес за федерацијата; одржување врски со соодветните установи и организации од други земји и меѓународни организации, и други работи од надлежноста на федерацијата во областа на статистиката.

Член 31

Во извршувањето на своите задачи Сојузниот завод за статистика особено:

1) во соработка со републичките статистички органи односно организации и заинтересираните работни и други организации и државни органи ја утврдува методологијата на статистичките истражувања од интерес за целата земја и на статистичките истражувања од интерес за федерацијата, и го организира вршењето на тие статистички истражувања односно сам врши такви статистички истражувања;

2) организира и врши истражувачка работа за наредни унапредување на статистичката методологија;

3) во соработка со сојузните органи и организации овластени за вршење статистички истражувања се грижи за стручното образование и усовршување на статистичките кадри во сојузните органи и организации што вршат работи од интерес за федерацијата; соработува со републичките статистички органи односно организации врз стручното образование и усовршување на статистичките кадри во републиката;

4) го обезбедува извршувањето на меѓународните обврски на Југославија во областа на статистиката;

5) им дава статистички податоци на установите и организациите од други земји и на меѓународните организации и со нив организира размена на статистички податоци и публикации;

6) издава дела од стручна статистичка литература и други статистички публикации.

Член 32

Сојузниот завод за статистика секоја година најдоцна до крајот на февруари ѝ поднесува на Сојузната скупштина извештај за извршувањето на планот на статистичките истражувања во претходната година, со мислење од Советот за координација на статистичките истражувања.

Член 33

Работата на Сојузниот завод за статистика ја раководи генерален директор, кого го назначува и го разрешува од должност Сојузниот извршен совет.

Генералниот директор го претставува и го застапува Заводот во границите определени со сојузен закон и други важечки прописи.

Член 34

Во Сојузниот завод за статистика постои заменик генерален директор, кого го назначува и го разрешува од должност Сојузниот извршен совет.

Заменикот генерален директор го заменува генералниот директор во случај на негова отсуственост или спреченост, со сите овластувања на генерален директор, и го застапува генералниот директор во работите на Заводот што ќе му ги определи генералниот директор.

Член 35

Сојузниот завод за статистика може, по потреба, да формира стручни комисии и слични тела — за проучување посебни методолошки и организациони прашања од статистички истражувања, како и за проучување други прашања од делокругот на Заводот.

Заводот може за изработка на одделни студии и анализи и за други стручни работи да ангажира надворешни соработници, дописници, анкетари и други стручни лица.

Член 36

Сојузниот извршен совет ги пропишува минималните услови во поглед стручната спрема на работниците што вршат статистички работи во Сојузниот завод за статистика и во сојузните органи и организации овластени за вршење статистички истражувања.

Работниците што вршат статистички работи на статистички истражувања од интерес за целата земја во статистичките органи односно организации и други органи и организации овластени за вршење статистички истражувања во републиката, мораат да ги исполнуваат минималните услови во поглед стручната спрема определени со закон или пропис донесен врз основа на закон.

Член 37

За координација на работата за подготвување план и програма на статистичките истражувања од интерес за целата земја и за остварување соработка помеѓу статистичките организации и други органи и организации овластени за вршење статистички истражувања, во Сојузниот завод за статистика постои Совет за координација на статистичките истражувања.

Член 38

Советот за координација на статистичките истражувања:

1) ги разгледува предлозите доставени до Сојузниот завод за статистика заради внесување во планот и програмата на статистичките истражувања и дава мислење за тие предлози и за нацртот на планот и програмата на статистичките истражувања, како и мислење за извршувањето на планот на статистичките истражувања;

2) ја разгледува стручната работа и организација на статистичките организации и статистичките

служби на други органи и организации овластени за вршење статистички истражувања и дава мислење за унапредувањето на стручната работа и организација на тие организации односно служби;

3) претресува прашања во врска со утврдувањето на единствени статистички стандарди и стандарди за објавување на статистички податоци, и дава мислење по тие прашања.

Член 39

Советот за координација на статистичките истражувања го сочинуваат: генералниот директор на Сојузниот завод за статистика, старешините на републичките статистички органи односно организации и раководителите на статистичката служба во сојузните органи и организации овластени за вршење статистички истражувања, како и претставници на други органи и организации што ќе ги определи Сојузниот извршен совет.

Советот избира претседател на Советот од редот на своите чланови.

Член 40

Советот за координација на статистичките истражувања донесува деловник за својата работа.

V. Меѓусебни односи на статистичките организации и другите органи и организации овластени за вршење статистички истражувања

Член 41

Меѓусебните односи на статистичките организации се засноваат врз правата и должностите утврдени со Законот за сојузната управа, републичките закони за управата и со овој закон.

Меѓусебните односи на статистичките организации и другите органи и организации овластени за вршење статистички истражувања во областа на статистиката, се засноваат врз правата и должностите утврдени со овој закон и врз меѓусебна соработка и стручна помош.

Член 42

Ако статистички орган односно организација во република не изврши или не изврши во определениот рок одделни работи од статистичко истражување од интерес за целата земја, Сојузниот завод за статистика може да определи тие работи да ги изврши друг статистички орган односно организација во републиката или може да ги изврши сам.

Ако поради неизвршување на работите од ставот 1 на овој член настанат посебни трошоци за статистичкиот орган односно организација што ги извршила тие работи, тие трошоци паѓаат на товар на општествено-политичката заедница чиј статистички орган односно организација не ги извршила или не ги извршила во определениот рок определените работи.

Член 43

За да се обезбеди единствен систем на статистички истражувања, статистичките органи односно организации и други органи и организации овластени за вршење статистички истражувања во републиката, при вршење на статистичките истражувања од интерес за целата земја, должни се во поглед методологијата и организацијата на статистичкото истражување да постапуваат според упатствата од Сојузниот завод за статистика односно сојузниот орган или организација овластена за вршење статистички истражувања.

Надзор над вршењето на статистичките истражувања од интерес за целата земја од страна на статистичките органи односно организации во републиката, врши републичкиот статистички орган односно организација, ако со републички закон не е определено поинаку, а, по потреба, може да врши и Сојузниот завод за статистика.

Надзор над вршењето на статистичките истражувања од интерес за целата земја од страна на републичкиот статистички орган односно организација врши Сојузниот завод за статистика.

VI. Трошоци на статистичките истражувања

Член 44

Средства за вршење работи на статистичките истражувања од интерес за целата земја обезбедува секоја општествено-политичка заедница за својата статистичка организација и други свои органи и организации овластени за вршење статистички истражувања, ако во поглед обезбедувањето на средства за вршење на тие работи од страна на статистичките органи односно организации во општината и околија со републички прописи не е определено поинаку.

Работите на собирање и обработување на статистичките податоци од интерес за целата земја ги вршат за своето подрачје статистичките органи односно организации и други органи и организации овластени за вршење на статистичките истражувања во републиката, во согласност со републичките прописи, ако со планот на статистичките истражувања или со сојузен закон не е определено поинаку.

Обврските за поднесување трошоците на статистичките истражувања што ги организираат односно вршат Службата на општественото книговодство, заводите за социјално осигурување, заводите за здравствена заштита и други установи се регулираат со посебни сојузни закони.

Трошоците на големите статистички истражувања од интерес за целата земја определени со сојузен закон ги поднесува федерацијата, освен средствата за лични доходи на работниците на статистичките органи односно организации во републиката — во вршењето на работите на тие статистички истражувања.

Член 45

Трошоците на статистичките истражувања од интерес за федерацијата ги поднесува федерацијата.

Член 46

Се овластуваат генералниот директор на Сојузниот завод за статистика и старешините на сојузните органи и организации овластени за вршење статистички истражувања да донесат, по потреба, во согласност со сојузниот секретар за финансии, прописи за употреба и контрола на потрошкот на средствата на федерацијата за вршење на статистичките истражувања од интерес за целата земја и на статистичките истражувања од интерес за федерацијата.

VII. Казнени одредби

Член 47

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок работна организација или друго правно лице, ако на статистичките организации или други органи и организации овластени за вршење статистички истражувања или на лица од нив овластени неосновано им го ускрати давањето на статистичките податоци, ако даде неточни податоци, ако не ги даде податоците во определениот рок или ако оневозможи да се проверат дадените податоци (член 21 став 1).

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во работната организација или во друго правно лице со парична казна до 500 динари.

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни за прекршок поединец со парична казна до 500 динари.

VIII. Преодни и завршни одредби

Член 48

Сојузните органи и организации овластени за вршење статистички истражувања се должни за статистичките истражувања што ќе ги организираат по истекот на шест месеци од денот на влегување во сила на овој закон да прибават мислење од членот 10 став 1 на овој закон.

Член 49

За статистичките истражувања од интерес за целата земја што на денот на влегувањето во сила на овој закон се предвидени со планот на статистичките истражувања, а се вршат според досегашните прописи, нема да се донесува решение од членот 12 на овој закон.

Член 50

Се овластува генералниот директор на Сојузниот завод за статистика да пропише единствени статистички стандарди и стандарди за објавување на статистичките податоци (член 4).

Член 51

Ако Сојузниот извршен совет, во согласност со одредбите од Основниот закон за средствата за работата на органите на управата, не определи намена на средствата што Сојузниот завод за статистика ги остварува со својата издавачка дејност и со надоместоци од давање услуги што со овој закон не се предвидени како негова редовна дејност, тие средства Заводот ќе ги користи за финансирање на расходите во врска со дејностите од кои тие средства се остварени, за набавка на опрема и за заедничка потрошувачка.

Одредбите на ставот 1 на овој член ќе се применуваат од 1 јануари 1967 година.

Член 52

Одредбите на чл. 4, 5, 7, 11, 21, 22, 23, 26 ст. 1, 2, 3, 5 и 6, чл. 27, 28 и 47 од овој закон се применуваат врз сите статистички истражувања.

Член 53

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат: Уредбата за оснивањето и работењето на Сојузниот статистички уред и статистичките уреди во народните републики („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/48, 27/50, 45/52 и 1/57) и Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот завод за статистика („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57 и 12/60).

Член 54

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

229.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ

Се прогласува Општиот закон за финансиските средства за образование и воспитување, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 14 мај 1966 година и на седницата на Провремено-културниот собор од 14 мај 1966 година.

АС бр. 588
16 мај 1966 година
Белград

Претседател,
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

О П Ш Т ЗА К О Н ЗА ФИНАНСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ

Начела за средствата за воспитување и образование

Член 1

За понатамошно развивање на општествено-економските односи во областа на образованието и воспитувањето врз основите на самоуправувањето и унапредувањето на дејностите во таа област, со овој закон се утврдуваат начелата за обезбедување финансиски средства (средства) за дејностите и стабилен развој на материјалната основа на образованието и воспитувањето, за управување со тие средства, како и за усогласување на овие дејности со другите области од општествената работа.

Член 2

Како задолжителен и постојан извор на средства за образование и воспитување се установува посебен придонес од личниот доход на граѓаните (придонес за образование).

Со закон може да се определи средствата за образование и воспитување задолжително и постојано да се формираат и од средствата што се утврдуваат како дел од општинскиот и републичкиот данок на промет на стоки на мало и услуги.

Око со средствата од ст. 1 и 2 на овој член не се обезбедува вршење на дејностите и развој на материјалната основа на образованието и воспитувањето на територијата на соодветната општествено-политичка заедница, таа заедница од своите приходи ѝ обезбедува дополнителни средства на заедницата на образованието, во согласност со своите обврски утврдени со уставот и законот.

Извори на средствата за образование се и: средствата што работните организации и други општествени правни лица и државни органи ги издвојуваат за дејностите и развојот на образованието и воспитувањето од средствата со кои самостојно располагаат, како и средствата што граѓаните доброволно ги даваат за образование и воспитување.

Врз основа на посебен сојузен закон може да се воведат како извор на средства за образование и воспитување и придонес на инвестициони вложувања.

Член 3

Граѓаните од личниот доход плаќаат општински и републички придонес за образование.

Височината на општинскиот односно републичкиот придонес за образование од личниот доход од работен однос се определува со општински односно републички прописи за исти обврзници и од исти основици според кои се плаќа придонесот од личниот доход од работен однос установен со Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните.

Општинскиот и републичкиот придонес за образование од ставот 2 на овој член се определува пропорционално на основицата на тие придонеси.

Општинскиот и републичкиот придонес за образование од личниот доход од земјоделска дејност, од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности, од самостојно вршење интелектуални услуги и од авторски права, патенти и технички унапредувања се утврдува како дел од општинскиот односно републичкиот придонес од личниот доход од земјоделска дејност, од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности, од самостојно вршење интелектуални услуги и од авторски права, патенти и технички унапредувања — установени со Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните.

Најниската стопа на општинскиот придонес за образование од ст. 3 и 4 на овој член може да се определи со закон.

Член 4

Средствата за образование и воспитување од изворите определени во членот 2 ст. 1, 2 и 3 на овој закон се средства на соодветната заедница на образованието (фонд на заедницата на образованието).

Во фондот на заедницата на образованието влегуваат и средствата што работните организации и други општествени правни лица, државни органи и граѓани доброволно ѝ ги даваат на заедницата на образованието (член 2 став 4).

Член 5

Заради рационално користење на средствата од амортизацијата на недвижностите на работните организации во областа на образованието и воспитувањето со закон може да се определи да се обединува дел од тие средства во фондот на заедницата на образованието како кредитни средства за проширување на материјалната основа на образованието и воспитувањето, со обврска тие да им се вратат на работните организации на кои им припаѓаат.

Начела за заедниците на образованието

Член 6

Заради што поцелосно остварување на општествената улога на образованието и воспитувањето, за непосредно поврзување на дејностите на установите за образование и воспитување со потребите на стопанството и општествените служби, за одлучување за распределба на општествените средства за образование, како и за разгледување на други прашања од заеднички и општ интерес во областа на образованието и воспитувањето — се основаат заедници на образованието.

Заедницата на образованието ја сочинуваат установите за образование и воспитување, работните организации во стопанството и во општествените служби и други заинтересирани организации и граѓани.

Член 7

Заедницата на образованието е самоуправни организација.

Заедницата на образованието има својство на правно лице.

Член 8

Заедница на образованието се основа за определено подрачје што во организацијата на мрежата на образовно-воспитните установи претставува со-

одветна целина, за територијата на републиката, за една или повеќе дејности на стопанството и општествените служби односно за повеќе работни организации, во согласност со законот.

Член 9

Највисок орган на заедницата на образованието за определено подрачје сочинуваат претставниците од установите за образование и воспитување, од работните организации во стопанството и општествените служби, од други заинтересирани организации и граѓани, како и определен број претставници на општествено-политичките заедници од територијата за која е формирана заедницата на образованието.

Највисок орган на заедницата на образованието за територијата на република сочинуваат претставниците на заедниците на образованието на територијата на републиката, претставниците на здруженијата на установите за образование и воспитување, претставниците на здруженијата на работните организации во стопанството и општествените служби, претставниците на други заинтересирани организации, како и определен број претставници на републиката.

Највисок орган на заедницата на образованието за одделни дејности на стопанството и општествените служби сочинуваат претставниците на установите за образование и воспитување чии дејности се финансираат од средствата на таа заедница и претставниците на заинтересираните работни и други организации и нивните здруженија, како и определен број претставници од оние општествено-политички заедници што учествуваат во обезбедувањето на средства за таа заедница на образованието.

Член 10

Со статутот на заедницата на образованието се утврдуваат нејзините органи, нивниот состав и бројот на членовите, делокругот, начинот на работата и нивните меѓусебни односи; посебните тела за одделни прашања од делокругот на заедницата (секции, комисији и сл.); мерилата и начинот за распределба на средствата што ѝ припаѓаат на заедницата; начинот за извествување на јавноста за работата на заедницата и начинот за донесување на нејзините општи акти, како и други прашања од значење за остварувањето на нејзините задачи.

Член 11

Заедниците на образованието се грижат за организирањето и развивањето на оние дејности на образованието и воспитувањето што заеднички ги користат граѓаните од нивните подрачја, како и за обезбедувањето на средства за тие дејности и меѓусебно соработуваат и во други прашања од заеднички и општи интерес, а своите односи можат да ги уредуваат и со договори.

Заедницата на образованието за територијата на републиката ја помага соработката на заедниците на образованието на своето подрачје, како и нивната соработка со заедниците на образованието во други републики.

Член 12

На заедницата на образованието за определено подрачје ѝ припаѓаат средствата на општинскиот придонес за образование, средствата што соодветните општини од своите приходи ќе ги издвојат во фондот на заедницата на образованието, како и други приходи определени со закон.

На заедницата на образованието за територијата на републиката ѝ припаѓаат средствата на републичкиот придонес за образование, средствата што републиката од своите приходи ќе ги издвои во фондот на заедницата на образованието, како и други приходи определени со закон.

Член 13

На заедницата на образованието за одделни дејности на стопанството и општествените служби или за повеќе работни организации, која, во согласност

со условите утврдени врз основа на закон, ќе организира образование на кадри за потребите на работните и други организации, ѝ припаѓа, покрај средствата што на заедницата на образованието ќе ѝ ги доделат работните организации, и дел од средствата од придонесот на работните луѓе на тие организации што според законот се уплатуваат во фондот на заедницата на образованието за определено подрачје односно територијата на републиката. Овој дел од средствата се утврдува во согласност со обемот, видот и квалитетот на работата во вршењето на дејностите на образованието, согласно со законот.

Ако е заедницата на образованието за дејностите на стопанството и општествените служби организирана за териториите на две или повеќе републики, делот од средствата што ѝ припаѓа на таква заедница на образованието се утврдува со спогодба помеѓу таа заедница и соодветните републички заедници.

Член 14

Заедницата на образованието ги управува средствата што ѝ припаѓаат, утврдува кои дејности и развиток на материјалната основа на образованието и воспитувањето ќе се финансираат од тие средства (програма на заедницата на образованието), врз основа на определени нормативи ги утврдува мерилата за распределба во согласност со општите прописи за установите, одлучува за распределба на тие средства и разгледува и други прашања од општ и заеднички интерес во областа на образованието и воспитувањето.

Член 15

Заедницата на образованието за определено подрачје односно за територијата на републиката обезбедува средства за дејностите и развитокот на материјалната основа на установите за образование и воспитување за кои е тоа определено со законот, како и на другите установи и дејности за редовно и вонредно образование и воспитување ако е тоа, во согласност со општествените планови, предвидено со програмата на заедницата на образованието (член 14).

Член 16

Заедницата на образованието може да дава гаранции за кредити што установите за образование и воспитување ги користат од општите и посебни кредитни средства, од средствата што ѝ припаѓаат може да обезбедува учество на установи за образование и воспитување за добивање кредити од деловни банки и други давачи на кредити и да дава средства за покривање на разликата во височината на интересот помеѓу кредитите што ги даваат деловните банки и кредитите што заедницата на образованието ги дава од своите средства.

Заедницата на образованието може да дава кредити за школување и да обезбедува средства за други потреби во областа на образованието и воспитувањето што ќе ги определи законот.

Заедницата на образованието, со цел за унапредување на образовно-воспитната дејност, може да финансира научноистражувачка работа во областа на образованието и воспитувањето и да дава стипендии за школување на лица што се подготвуваат за наставници.

Член 17

Заедницата на образованието за територијата на републиката ѝ обезбедува, во согласност со законот, на заедницата на образованието за определено подрачје дополнителни средства ако таа не е во можност со средства што ѝ припаѓаат да обезбеди неопходни услови утврдени со општите прописи за дејностите и развитокот на материјалната основа на образованието и воспитувањето на своето подрачје.

Ако заедницата на образованието за територијата на републиката не ги обезбеди во целост сред-

ствата од ставот 1 на овој член, дополнителни средства се обезбедуваат во согласност со законот, непосредно од републичкиот буџет и од други средства на републиката, под условот од ставот 1 на овој член.

Член 18

На работните организации што непосредно ќе организираат и финансираат образование на кадри за своите потреби, во согласност со условите утврдени врз основа на закон, соодветната заедница на образованието им обезбедува дел од средствата што работните луѓе на тие работни организации според законот ги уплатуваат во фондот на таа заедница на образованието, а во износ кој ѝ одговара на дејноста на образованието на кадрите за нивните потреби. Ако работните организации организираат и финансираат образование на кадри за пошироки потреби, ним им се обезбедуваат и дополнителни средства според мерилата утврдени врз основа на закон.

Член 19

Односите помеѓу заедниците на образованието (член 13) и односите помеѓу заедницата на образованието и корисникот на средствата односно работната организација (член 18) се уредуваат со договор.

Член 20

Општествено-политичката заедница ги обезбедува општите услови за остварување на задачите на заедниците на образованието на својата територија.

Собранието на општествено-политичката заедница го разгледува односно потврдува статутот на заедницата на образованието во согласност со законот, го претресува извештајот за работата на заедницата на образованието и мислењата и предлозите што ќе му ги достави заедницата, ја разгледува завршната сметка, обезбедува вршење на стручните и административните работи за заедницата на образованието ако со закон не е определено поинаку, и спрема заедницата на образованието има и други права и должности утврдени со законот.

Завршни одредби

Член 21

Средствата за образование и воспитување во согласност со начелата од овој закон ќе се обезбедат од 1 јануари 1967 година.

Член 22

Во поглед на пресметувањето и наплатувањето, гаранцијата, интересот, ослободувањето, казнените мерки, правните средства и сето друго што се однесува на пресметувањето и наплатувањето на придонесот за образование од личниот доход, согласно се применуваат соодветните одредби од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните.

Одредбата на ставот 1 од овој член се применува како одредба на основен закон.

Член 23

Овој закон не се однесува на обезбедувањето на средства за дејностите и развитокот на установите за образование и воспитување што се основаат за потребите на Југословенската народна армија и органите на внатрешните работи.

Член 24

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

230.

Врз основа на членот 175 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со членот 17 став 5 од Законот за Високата школа за политички науки, Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 13 мај 1966 година и на седницата на Просветно-културниот собор од 10 март 1966 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЧЛЕНОТ 198 ОД СТАТУТОТ НА ВИСОКАТА ШКОЛА ЗА ПОЛИТИЧКИ НАУКИ

Се потврдува членот 198 од Статутот на Високата школа за политички науки, кој е усвоен на седницата на Советот на Високата школа за политички науки од 7 март 1966 година.

Сојузна скупштина

АС бр. 559

14 мај 1966 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Просветно-културниот собор,
Гуро Кладарин, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

231.

Врз основа на членот 178 став 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со членот 27 ст. 2 и 3 од Општиот закон за здравствената заштита и здравствената служба, Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 13 мај 1966 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ЦЕНТАР НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. За членови на Советот на здравствениот центар на федерацијата се именуваат:

Блажевиќ др Душка, вонреден професор на Медицинскиот факултет во Загреб,

Катиповиќ др Анте, директор на Заводот за заштита на здравјето во Сплит,

Чупиќ др Вукан, директор на Институтот за здравствена заштита на подмладокот на СР Србија, Дролц др Адолф, директор на Здравствениот дом во Марибор,

Гокковиќ др Љубомир, редовен професор на Стоматолошкиот факултет во Белград,

Горѓевиќ др Божидар, редовен професор на Медицинскиот факултет во Белград,

Гулаковиќ др Ратомир, директор на Заводот за здравствена заштита на град Белград,

Голдман др Стеван, директор на Институтот за туберкулоза на АП Војводина,

Хресохо др Димитар, вонреден професор на Медицинскиот факултет во Скопје,

Мироски др Саво, директор на Клиниката за инфективни болести на Медицинскиот факултет во Скопје.

Пало др Исидор, професор — началник на Клиниката за хируршки болести на Воено-медицинската академија во Белград,

Почек др Бранко, директор на Антитуберкулозниот диспансер во Никшиќ,

Равникар др Бојена, директор на Онколошкиот институт на Медицинскиот факултет во Љубљана,

Шариќ др Марко, директор на Институтот за медицински истражувања и медицина на трудот на Југословенската академија на знаностите и уметноста во Загреб,

Шегедин др Ружа, доцент на Медицинскиот факултет во Љубљана,

Штерн др Павао, директор на Институтот за фармакологија и токсикологија на Медицинскиот факултет во Сараево.

Терзин др Александар, директор на Вирусолошкиот институт во Нови Сад

Врачарик др Боривое, професор — началник на Хигиенско-хемискиот институт на Воено-медицинската академија.

Зимоло др Анте, директор на Заводот за општа патологија и патолошка анатомија на Медицинскиот факултет во Загреб.

Зоговиќ др Бранко, управник на Општата болница во Приштина.

Зотовиќ др Бошко, директор на Заводот за протетика на СР Србија, и

Жарковиќ др Груица, директор на Институтот за хигиена и социјална медицина на Медицинскиот факултет во Сараево.

2. За членови на Советот на здравствениот центар на федерацијата, од редот на стручњациите во областа на здравствената заштита, ќе изберат по еден претставник стручните здруженија на здравствените работници и заедниците на здравствените установи, и тоа:

Сојузот на лекарските друштва на Југославија, Сојузот на фармацевтските друштва на Југославија.

Сојузот на медицинските сестри на Југославија, Заедницата на медицинските факултети на Југославија, и

Сојузот на заедниците на здравствените установи на Југославија.

3. Членови на Советот на здравствениот центар според својата положба се и:

Началникот на Санитетската управа на Државниот секретаријат на народна одбрана,

Главниот сојузен санитарен инспектор,

Началникот на Управата за фармацевтска служба и медицинско снабдување,

Претседателите на советите на републичките здравствени центри, и

Директорите на републичките здравствени центри.

Сојузна скупштина

АС бр. 599

14 мај 1966 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

232.

Врз основа на членот 37, во врска со членот 28 став 1, членот 64 став 3 и членот 164 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), во согласност со државниот секретар за народна одбрана, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ИЗВОЗ НА ПРЕДМЕТИ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА

1. Предмети на вооружување и воена опрема можат да се извезуваат само врз основа на дозвола, што ја издава Државниот секретаријат за народна одбрана

Кои предмети се сметаат како предмети на вооружување и воена опрема определува државниот секретар за народна одбрана.

2. Надворешнотрговски промет на предмети на вооружување и воена опрема можат да вршат само оние стопански организации што за вршење тој промет добиле согласност од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија во смисла на членот 28 од Законот за прометот на стоки и услуги со

странство и кои, согласно со одредбата на точката 4 став 3 од Наредбата за минимумот на средствата со кои стопанската организација мора да располага за вршење надворешнотрговски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/62 и 45/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/63, 23/64 и 17/65), располагаат со минимум средства на деловниот фонд определен во таа одредба.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за посебните услови за извоз на производи наменети за определени потреби („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/60).

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 6006

11 мај 1966 година

Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Никола Дуверовиќ, с. р.

233.

Врз основа на членот 36 став 5, во врска со чл. 37 и 39 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ ОД БОЛЕСТА КАЈ ДОБИТОКОТ ЛИГАВКА И ШАП

1. За да се заштити добитокот од болеста кај добитокот лигавка и шап, работните организации, други правни лица и граѓани, што држат чапункари се должни да ги применуваат мерките определени со оваа наредба.

2. Работните организации и други правни лица се должни:

1) за сите лица што непосредно работат кај чапункарите што тие ги држат или што со истите влегуваат во штали, трла и котари, да обезбедат работни облека и обувки, кои не смеат да се изнесуваат од шталите, трлата или котарите со чапункари или од санитарниот јазол и кои мораат редовно да се дезинфицираат;

2) по пат на соодветни уреди да вршат дезинфекција на превозните средства и дезинфекција на рацете и обувките на лицата што влегуваат во штали, трла и котари со чапункари;

3) новонабавените чапункари да ги држат 14 дена во посебни штали, трла или котари, во кои нема друг добиток, и за тоа време да обезбедат секојдневен здравствен преглед на тие чапункари на лигавка и шап;

4) да извршат превентивна вакцинација против лигавка и шап на сите свои говеда и овци на подрачјето за кое републичкиот орган на управата надлежен за земјоделството ќе утврди дека постои опасност од оваа заразна болест

Мерките од одредбата под 1 и 2 на ставот 1 од оваа точка се должни да ги применуваат и кланиците.

3. Мерките од точката 2 став 1 под 4 на оваа наредба се должни да ги применуваат и граѓани што држат чапункари

4. Работните организации и други правни лица што држат чапункари на териториите на општините што се граничат со соседни земји, се должни, покрај мерките од точката 2 на оваа наредба и превентивните мерки што самите ги спроведуваат, да ги преземат и следните мерки:

1) да им дозволат влегување во штали, трла и котари само на определени минувашишта, и тоа само на лица што непосредно работат кај добиток или во ветеринарната служба, а ако е исклучително потребно — и на други лица;

2) да ја дезинфицираат амбалажата во која се отпремаат производи на сточарството;

3) да организираат секојдневна здравствена контрола на чапункарите на ливака и шап.

5. Граѓаните што држат чапункари на териториите на општините што се граничат со соседните земји, се должни покрај мерките од точката 3 на оваа наредба, да им дозволат влегување во штали, трла и котари само на лицата што работат во нивното домаќинство или во ветеринарната служба, а на други лица — само ако е исклучително потребно.

6. За спроведувањето на одредбите од оваа наредба ќе се грижат ветеринарните инспектори во границите на својата надлежност.

Надлежните ветеринарни инспектори се должни за време додека трае опасноста од ливака и шап да ја поострат контролата на здравствената состојба на добитокот во промет и при колење.

7. Во случај на повреда на одредбите од точ. 2 и 4 на оваа наредба ќе се казнат за стопански престап работната организација или друго правно лице според одредбата на членот 86 став 1 точка 11 и одговорното лице во работната организација или во друго правно лице според одредбата на членот 86 став 2, односно ќе се казнат за прекршок работната организација или друго правно лице според одредбата на членот 89 став 1 точка 7 и одговорното лице во работната организација или во друго правно лице според одредбата на членот 89 став 2 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот.

Во случај на повреда на одредбите од точ. 3 и 5 на оваа наредба ќе се казни за прекршок граѓанин според одредбата на членот 91 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот.

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 08-2049/1

10 мај 1966 година

Белград

Заменик сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Душан Илиевик, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за определување на височината на надоместоците на железничките транспортни претпријатија Скопје и Титоград на име разлика помеѓу нивната просечна калкулативна цена и определеното ниво на просечната цена на превозот на стоки, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/66 се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ТРАНСПОРТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА СКОПЈЕ И ТИТОГРАД НА ИМЕ РАЗЛИКА ПОМЕЃУ НИВНАТА ПРОСЕЧНА КАЛКУЛАТИВНА ЦЕНА И ОПРЕДЕЛЕНОТО НИВО НА ПРОСЕЧНАТА ЦЕНА НА ПРЕВОЗОТ НА СТОКИ

Во точката 2 под 1 на крајот наместо бројот: „0,028“ треба да стои бројот: „0,026“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 13 мај 1966 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за воените легитимации и за легитимациите на санитарскиот персонал и на придружниците на оружените сили на Југославија, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/66, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВОЕНИТЕ ЛЕГИТИМАЦИИ И ЗА ЛЕГИТИМАЦИТЕ НА САНИТЕТСКИОТ ПЕРСОНАЛ И НА ПРИДРУЖНИЦИТЕ НА ОРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Во членот 9 став 1 во вториот ред одозгора пред зборот: „влегуваат“ треба да стои по грешка изоставениот збор: „не“.

Од Државниот секретаријат за народна одбрана, Белград, 17 мај 1966 година

УКАЗИ

Претседателот на Републиката врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА СФРЈ ВО КУВАЈТ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА СФРЈ ВО КУВАЈТ

I

Се отповикува

Радомир Радовиќ од должноста извонреден пратеник и ополномоштен министер на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кувајт.

II

Се назначува

Звонко Раос, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Ирак, за извонреден пратеник и ополномоштен министер на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кувајт со седиште во Багдад.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 5

14 мај 1966 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 46 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Се разрешува др Милош Маџура од должноста директор на Сојузниот завод за статистика поради однење на друга должност.

Б. бр. 59

11 мај 1966 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 46 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА СОЈУЗЕН БУЏЕТ И ОПШТИ РАБОТИ

Се разрешува Александар Радаковиќ од должноста помошник секретар во Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи, поради одење на друга должност.

Б. бр. 60
11 мај 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 46 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

За директор на Сојузниот завод за статистика се назначува Ибрахим Латифиќ, досегашен заменик директор на Сојузниот завод за статистика.

Б. бр. 61
11 мај 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 46 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА СОЈУЗЕН БУЏЕТ И ОПШТИ РАБОТИ

За помошник секретар во Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи се назначува Пуриќ Драго, досегашен помошник директор на Сојузниот завод за статистика.

Б. бр. 62
11 мај 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 16 став 4 од Основниот закон за хидрометеоролошката служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА СОЈУЗНИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

За претседател на Советот на Сојузниот хидрометеоролошки завод се именува Томе Кузмановски,

помошник сојузен секретар за земјоделство и шумарство.

Б. бр. 63
11 мај 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 141 од Основниот закон за претпријатијата („Службен лист на СФРЈ“, број 17/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ БР. 3 ВО ОСНОВАЊЕ, КАЛНА, И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ШТО ГИ ИМЕНУВА ОСНОВАЧОТ

1. Се определува Советот на Претпријатието за истражувачки работи бр. 3 во основање, Кална, да се состои од вкупно 19 членови од кои 15 членови избира работната заедница на претпријатието а 4 члена именува основачот на претпријатието.

2. За членови на Советот на Претпријатието за истражувачки работи бр. 3 во основање, Кална, се именуваат:

1) Тома Калоферовиќ, потпретседател на Собранието на околицата Заечар;

2) инж. Милорад Николиќ, началник на Одделението за истражни работи на Институтот за геолошко-рударски истражувања и испитувања на нуклеарни и други минерални суровини;

3) др инж. Момчило Ристиќ, научен соработник на Институтот за нуклеарни науки „Борис Кидрич“ во Винча;

4) инж. Милета Шеќеров, началник на Технолошкото одделение на Институтот за технологија на нуклеарни и други минерални суровини.

Б. бр. 67
11 мај 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 6 од Законот за усогласување со Уставот на прописите за установите што ги основале сојузни органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА НУКЛЕАРНИ НАУКИ „БОРИС КИДРИЧ“ ВО ВИНЧА

1. Во Советот на Институтот за нуклеарни науки „Борис Кидрич“ во Винча делегираат претставници:

1) Сојузниот совет за координација на научните дејности;

2) Сојузната комисија за нуклеарна енергија;

3) Сојузната стопанска комора;

4) Стопанската комора на СР Србија;

5) Природно-математичкиот факултет во Белград;

6) Технолошкиот факултет во Белград;

7) Електротехничкиот факултет во Белград;

8) Институтот за технологија на нуклеарни и други минерални суровини во Белград;

- 9) Здружението за проектирање, производство и монтажа на нуклеарна опрема и постројки;
10) Фондот за научна работа на СР Србија;
11) Електрониндустрија Ниш.

2. Органите и организациите од точката 1 на ова решение делегираат во Советот на Институтот за нуклеарни науки „Борис Кидрич“ по еден претставник.

Б. бр. 63
11 мај 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 6 од Законот за усогласување со Уставот на прописите за установите што ги основале сојузни органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА НАСПОРЕДНО ПРАВО ВО БЕЛГРАД

1. Во Советот на Институтот за наспоредно право во Белград делегираат претставници:

- 1) Врховниот суд на Југославија;
- 2) Сојузното јавно правобранителство;
- 3) Сојузот на здруженијата на правниците на Југославија;
- 4) Секретаријатот за законодавство и организација;
- 5) Правниот факултет во Загреб;
- 6) Правниот факултет во Љубљана;
- 7) Правниот факултет во Сараево.

2. Органите и организациите од точката 1 на ова решение делегираат во Советот по еден претставник.

Б. бр. 69
11 мај 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 6 од Законот за усогласување со Уставот на прописите за установите што ги основале сојузни органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ГЕОМАГНЕТСКИОТ ИНСТИТУТ

1. Во Советот на Геоманетскиот институт делегираат претставници:

- 1) Сојузниот геолошки завод;
- 2) Сојузниот хидрометеоролошки завод;

3) Заводот за геолошки и геофизички истражувања во Белград;

- 4) Државниот секретаријат за народна одбрана;
 - 5) Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски.
2. Органите и организациите од точката 1 на ова решение делегираат во Советот по еден претставник.

Б. бр. 71
11 мај 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МЕЃУРЕСОРСКА РАБОТНА ГРУПА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА II КОНФЕРЕНЦИЈА НА ОУН ЗА ТРГОВИЈА И РАЗВОЈ

1. Се формира Меѓуресорска работна група за подготвување на II конференција на ОУН за трговија и развој.

2. За претседател, членови и секретар на Меѓуресорската работна група за подготвување на II конференција на ОУН за трговија и развој, се именуваат:

за претседател:

1) Папик Аугустин, заменик сојузен секретар за надворешна трговија;

за членови:

2) Адамовиќ др Љубиша, вонреден професор на Економскиот факултет;

3) Алексиќ др Милан, директор на Институтот за надворешна трговија;

4) Арсиќ Драгиња, научен истражувач во Институтот за меѓународна политика и стопанство;

5) Бабиќ Љубо, началник на одделение во Сојузниот секретаријат за индустрија и трговија;

6) Беловски Димче, помошник државен секретар за надворешни работи;

7) Благоевиќ Стеван, директор на Институтот за економика на инвестициите;

8) Доманциќ Анте, помошник директор на Управата за царини на СФРЈ;

9) Дрндик Љуба, помошник претседател на Комитетот за туризам;

10) Јевтиќ Бора, советник во Управата за меѓународни организации на Државниот секретаријат за надворешни работи;

11) Каџијан Антон, началник на одделение во Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски;

12) Капетаниќ Миховил, секретар на Советот за стопански односи со странство на Сојузната стопанска комора;

13) Јанг др Рикард, директор на Економскиот институт во Загреб;

14) Матес Лео, директор на Институтот за меѓународна политика и стопанство;

15) Мермоља др Мирко, виш советник во Народната банка на Југославија;

16) Милановиќ Љубиша, началник на Одделението за меѓународни организации во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија;

17) Радовик Вождар, началник на Одделението за меѓународни организации во Сојузниот завод за меѓународна техничка соработка;

18) Тасиќ Антоние, помошник сојузен секретар за финансии;

19) Шкундриќ Никола, советник на генералниот директор на Сојузниот завод за стопанско планирање;

20) Жиберна Милица, советник во Одделението за меѓународни организации во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија;

за секретар:

21) Секулиќ Љубиша, советник во Управата за меѓународни организации на Државниот секретаријат за надворешни работи.

В. бр. 73

11 мај 1966 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на точката 3 од Одлуката за Советот за просветни прашања на националните малцинства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/58), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТНИ ПРАШАЊА НА НАРОДНОСТИТЕ

1. Се разрешуваат од должност членовите на Советот за просветни прашања на народностите:

- 1) Асим Влута
- 2) Љубомир Дриќ
- 3) Драгиша Ивковиќ
- 4) Петар Здравковски

2. За членови на Советот за просветни прашања на народностите се именуваат:

- 1) Аслан Фазли, секретар на Покраинскиот комитет на СКС за Косово и Метохија;
- 2) Мирослав Тержан, член на Претседателството на Културно-просветниот совет на Југославија;
- 3) Крлиу Нуши, член на Претседателството на Републичкиот совет на Синдикатите на СР Македонија.

В. бр. 72

11 мај 1966 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 6 од Законот за усогласување со Уставот на прописите за установите што ги основале сојузни органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕТОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1. Во Советот на Сојузниот завод за здравствена заштита делегираат претставници:

- 1) Сојузниот завод за социјално осигурување;
- 2) Воено-медицинската академија во Белград;
- 3) Собранието на град Белград;
- 4) Медицинскиот факултет во Белград;
- 5) Централниот одбор на Југословенскиот црвен крст.

2. Органите и организациите од точката 1 на ова решение делегираат во Советот по еден претставник.

В. бр. 70

11 мај 1966 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

„Службени лист Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине во бројот 39 од 29 октомври 1965 година објавува:

Одлука за давање одобрение за спојување на железнички транспортни претпријатија;

Одлука за задолжување на СР БиХ кај Стопанската банка на СР БиХ за финансирање на изградбата и модернизацијата на патиштата;

Одлука за одобрување на Завршната сметка на Републичкиот фонд за патишта за 1964 година;

Одлука за одобрување на Завршната сметка на Републичкиот фонд за води за 1964 година;

Одлука за одобрување на Завршната сметка на Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност за 1964 година;

Одлука за одобрување на Завршната сметка на Републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата за 1964 година;

Одлука за одобрување на Завршната сметка на Републичкиот фонд за кредитирање студенти за 1964 година;

Одлука за одобрување на Завршната сметка на Републичкиот општествен фонд за школство за 1964 година;

Одлука за одобрување на Завршната сметка на Републичкиот фонд за унапредување на библиотекарството за 1964 година;

Одлука за одобрување на Завршната сметка на Републичкиот фонд за унапредувањето на културните дејности за 1964 година;

Одлука за одобрување на Завршната сметка на Републичкиот фонд за научна работа за 1964 година;

Одлука за одобрување на Завршната сметка на Републичкиот фонд за доделување награди за научна работа и уметнички творби за 1964 година;

Одлука за именување заменик директор на Републичкиот завод за стопанско планирање;

Одлука за именување претседател и членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за социјални установи;

Одлука за именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за научна работа;

Уредба за престанок на важењето на Уредбата за организацијата на Секретаријатот за труд на Извршниот совет;

Уредба за издатоците за патни и други трошоци што на републичките органи на управата им се признаваат во материјални трошоци;

Уредба за престанок на важењето на Уредбата за посебниот додаток за инспекторите на трудот на Републичкиот инспекторат на трудот;

Одлука за престанок на важењето на Одлуката за систематизацијата на работните места во Секретаријатот за труд на Извршниот совет на НР БиХ;

Наредба за дополние на Наредбата за определување на местата во кои на домаќинствата можат да им се одобруваат кредити заради зголемување на капацитетите и подобрување на условите за сместување и исхрана на туристите;

Финансиски план на приходите и расходите на фондот на здравственото реосигурување на земјоделците за 1965 година;

Дополненија во Пречистениот список на постојаните судски толкувачи;

Исправка на Одлуката за ризиците што задолжително се реосигуруваат, за условите под кои се признава дека настапил случајот што дава право на надоместокот од реосигурување и височината на надоместокот за реосигурените ризици во 1965 година;

Исправка на Одлуката за измена и дополние на Одлуката за процентите за издавање средства за сигурносната и валоризационата резерва на Фондот на инвалидското и пенското осигурување во 1965 година;

Исправка на Деловникот на Собранието на СР БиХ;

Исправка на Деловникот на Републичкиот собор на Собранието на СР БиХ;

Исправка на Деловникот на Стопанскиот собор на Собранието на СР БиХ;

Исправка на Деловникот на Просветно-културниот собор на Собранието на СР БиХ;

Исправка на Деловникот на Социјално-здравствениот собор на Собранието на СР БиХ;

Исправка на деловникот на Организационо-политичкиот собор на Собранието на СР БиХ.

Во бројот 40 од 5 ноември 1965 година нема прописи.

Во бројот 41 од 19 ноември 1965 година објавува:
Одлука за користење на нераспоредените приходи на Буџетот на СР БиХ за 1965 година;

Правилник за измени и дополненија на Правилникот за условите за основање гимназии и учителски училишта;

Правилник за престанок на важењето на Правилникот за организацијата на Комисијата за физичка култура на НР БиХ;

Решение за назначување претседател и членови на Републичкиот совет за научна работа;

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за усогласувањето на пензиите со движењето на животните трошоци во 1965 година;

Одлука за осигурување на средствата за научноистражувачките работи во областа на превентивната заштита на осигурениците за отстранување на причините на привремената неспособност за работа, инвалидноста и спроведувањето на рехабилитацијата на инвалидните лица.

Во бројот 42 од 10 декември 1965 година објавува:

Закон за здравствената заштита и организацијата на здравствената служба (пречистен текст);

Закон за измени на Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година;

Закон за Завршната сметка на Републичкиот инвестиционен фонд за 1965 година;

Закон за ослободувањето на средствата на посебните задолжителни резерви на фондовите на работните организации формирани од средствата на амортизацијата за регенерација на шуми;

Одлука за регулирање на надоместоките на републичките пратеници и функционерите што ги избира или менува Собранието на СР БиХ;

Одлука за основање Комисија за разгледување на статутите на високошколските установи;

Одлука за основање Комисија за разгледување местото и улогата на околиците во СР БиХ;

Одлука за определување времето за спроведување на изборите за членови на собранијата на комуналните заедници на социјалното осигурување на земјоделците;

Решение за назначување претседател и членови на Републичката комисија за исклучително признавање на правата од пензиското осигурување;

Одлука за критериумите, условите и постапката на распределбата на инвестиционите средства за осигурување услови за спроведување на професионална рехабилитација и запослување на инвалидни деца на осигурениците.

Во бројот 43 од 17 декември 1965 година нема прописи.

Во бројот 44 од 23 декември 1965 година објавува:

Закон за измени и дополненија на Законот за здравственото осигурување на земјоделците;

Закон за условите и височината на паричната помош и за обезбедувањето на здравствена заштита на членовите на семејството чиј хранител е на задолжителна воена служба;

Уредба за престанок на важењето на Уредбата за основање Завод за техничка помош на НР БиХ;

Одлука за задолжување на СР БиХ кај Стопанската банка на СР БиХ;

Одлука за определување на процентот од годишниот износ на придонесот од личниот доход од земјоделска дејност кој ќе се наплатува во одделни тримесечја на 1966 година;

Одлука за приоритетите и роковите за решавање на односите настанати со узурпација на земјишта во општествена сопственост;

Решение за назначување советник на Извршниот совет;

Правилник за начинот на утврдување на стручната способност за вршење определена уговорителска дејност;

Наредба за програмата на задолжителната имунизација на населението против заразни болести во 1966 година;

Упатство за означување на улиците и плоштадите со имиња и за обележување на зградите со броеви;

Дополненија во Пречистениот список на постојаните судски толкувачи.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ во бројот 30 од 16 август 1965 година објавува:

Решение за разрешување и именување претседател, потпретседател и членови на Управниот одбор на Стопанската банка на СРМ;

Решение за именување членови на Републичката второстепена комисија за утврдување на пензискиот стаж;

Решение за именување потсекретар во Извршниот совет;

Решение за именување помошник на Републичкиот секретар за индустрија и трговија;

Решение за именување претседател и двајца членови на Архивскиот совет на Македонија;

Упатство за начинот на водењето и образецот на регистарот на угостителските дукани на самостојни угостители;

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за височината на средствата што во 1965 година задолжително ќе се издвојуваат за сигурносна резерва и валоризациона резерва на Фондот за инвалидското и пензиското осигурување;

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за висината на придонесот за додаток на деца на уживателите на пензија за 1965 година;

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за делот на придонесите на Фондот на инвалидското и пензиското осигурување кој во 1965 година се признава на фондовите на здравствено-осигурување за трошоците на професионалната рехабилитација и запослување на инвалидите на трудот;

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за стопите на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување и придонесот за додаток на деца за 1965 година;

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за висината на придонесот за здравствено осигурување на уживателите на пензија и инвалиднина за 1965 година;

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за височината на пашалниот надоместок на инвалидите на трудот за времето додека се врши професионална рехабилитација по прописите за инвалидското осигурување;

Одлука за зголемување на пензиите во врска со спроведувањето на новите стопански мерки.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

„Службени лист Социјалистичке Републике Црна Гора“ во бројот 31 од 10 декември 1965 година објавува:

Закон за измени и дополненија на Законот за јавните патишта и другите сообраќајници;

Закон за Стопанската комора на СР ЦГ;

Одлука за определување деловна банка на која се пренесуваат средствата на Републичкиот фонд за станбена изградба;

Одлука за пренесување правата и обврските на основач спрема претпријатието во основање „Рударско“ — Мојковац врз општината Мојковац;

Одлука за давање гаранција од СР ЦГ на установата „Музеј Цетиње“ во Цетиње на кредитот во износ од 150.000.000 динари одобрен од Стопанската банка;

Одлука за задолжување на Социјалистичка Република Црна Гора кај Стопанската банка на СР ЦГ на износ од 64.400.000 динари за студии и истражувања на претпријатието за истражување и експлоатација на руди „Рударско“;

Одлука за определување најмалиот износ на кредитниот фонд потребен за основање комерцијални банки;

Одлука за учествување на СР ЦГ во основање на инвестициона банка во Титоград;

Одлука за измена на Одлуката за определување височината на помошта на жртвите на фашистичкиот терор;

Решение за определување на органите и организациите што делегираат претставници на општествената заедница во Советот на Прифатилиштето за воспитно напуштените деца и младина во Титоград;

Решение за назначување помошник секретар во Републичкиот секретаријат за финансии;

Правилник за определување стручната спрема за службени лица овластени за преземање дејствија во управната постапка и за начинот на проверување на таа спрема;

Правилник за запишувањето, содржината и начинот на водењето на регистарот на угостителските дукани на самостојните угостители;

Правилник за техничките и здравствено-техничките услови на просторите наменети за давање услуги за сместување и за нивната категоризација;

Програма на имунизацијата на населението во СР ЦГ против заразни болести во 1966 година;

Статут на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците;

Одлука за надоместокот на инвалидите на трудот за купување моторни возила во 1966 година;

Одлука за органите и постапката за отпис на ненаплативи побарувања;

Одлука за измена и дополнување на Одлуката за највисокиот износ на пензискиот основ од кој може да се определи пензијата;

Одлуката за пресметување на личните доходи во врска со порастот на животните трошоци односно другите приходи под кои се смета дека член на семејството нема сопствени приходи достаточни за издршка;

Одлука за пресметување на личните доходи во врска со порастот на животните трошоци односно другите приходи под кои се смета дека уживателот на пензија нема приходи достаточни за издршка;

Одлука за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита на пензионерите за 1966 година

СО Д Р Ж И Н А:

	Страна
228. Основен закон за статистиката — — — — —	361
229. Општ закон за финансиските средства за образование и воспитување — — — — —	367
230. Одлука за потврдување на членот 198 од Статутот на Високата школа за политички науки — — — — —	369
231. Одлука за именување членови на Советот на здравствениот центар на федерацијата — — — — —	369
252. Наредба за условите за извоз на предмети на вооружување и воена опрема — — — — —	370
233. Наредба за преземање мерки за заштита на добитокот од болеста кај добитокот лигавка и шап — — — — —	370
Исправка на Одлуката за определување на височината на надоместоките на железничките транспортни претпријатија Скопје и Титоград на име разлика помеѓу нивната просечна калкулативна цена и определеното ниво на просечната цена на превозот на стоки — — — — —	371
Исправка на Правилникот за воените легитимации и за легитимациите на санитетскиот персонал и на придружниците на оружените сили на Југославија — — — — —	371